

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 86

2 мај 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1131. Уредба за престанување на важењето на Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги.....	2	купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување.....	3
1132. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Галичица Охрид, Република Македонија.....	2	1136. Упатство за изменување на Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење постапка и составување на записник за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги.....	8
1133. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	3		
1134. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Свети Николе.....	3		
1135. Правилник за содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е			

Стр.	Стр.
1137. Правилник за изменување на Правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума.....	16
1138. Правилник за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака.....	18
1139. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	30
1140. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	30
1141. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа.....	30
1142. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	33
1143. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	34
Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1131.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 април 2019 година, донесе

УРЕДБА

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА
ЗА УСЛУГИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УСЛУГИ**

Член 1

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/07).

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2702/1
23 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1132.

Врз основа на член 139 став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ГАЛИЧИЦА ОХРИД, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Галичица Охрид, Република Македонија бр.02-156/9 од 28.2.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Галичица Охрид, Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2463/1
23 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1133.

Врз основа на член 139 став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК
МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови бр.02-263/1 од 23.4.2019 година, донесена од Управниот одбор на оваа јавна установа на седницата одржана на 23.4.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2559/1
23 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1134.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН
СУД СВЕТИ НИКОЛЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на недвижните ствар - објекти кои се наоѓаат на ул. „Ленинова“ бр.59 на КП бр. 10070, КО Свети Николе Град, запишани во Имотен лист бр.2891, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, внатрешна површина од 424 м2,
- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат ПО, внатрешна површина од 132 м2 и
- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат ПР, внатрешна површина од 390 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Основен суд Свети Николе.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за правда и Основен суд Свети Николе во рок од 7 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6243/1-18
23 април 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1135.

Врз основа на член 53 став (9) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/18), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА СОДРЖИНАТА И ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ
КОИ НОТАРИТЕ, БАНКИТЕ, ДАВАТЕЛИТЕ НА
УСЛУГИ НА ПАРИЧНИ ДОЗНАКИ (БРЗ ТРАНСФЕР
НА ПАРИ), ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУШТВА
КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЖИВОТ, ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЧИЈА ДЕЈНОСТ
Е КУПОПРОДАЖБА НА ВОЗИЛА, ПРИРЕДУВА-
ЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕКА ВО ИГРАЧНИЦА
(КАЗИНО) И ДРУГИТЕ ПРИРЕДУВАЧИ НА ИГРИ
НА СРЕКА ГИ ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА
ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ И НАЧИНОТ
НА НИВНО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВУВАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и видот на податоците кои нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) и начинот на нивно електронско доставување.

Член 2

Нотарите, банките, давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, правните лица чија дејност е купопродажба на возила, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) и другите приредувачи на игри на среќа собрани податоци ги доставуваат во форма на извештај.

Член 3

(1) Извештајот кој го доставуваат нотарите, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на нотарот: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; електронска пошта; назив на субјект; единствен матичен број на субјектот (во понатамошниот текст: ЕМБС) и единствен даночен број (во понатамошниот текст: ЕДБ);

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:
- вид на клиентот: физичко лице: резидент; име; презиме; единствен матичен број на граѓанинот (во понатамошниот текст: ЕМБГ) и адреса,
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса,

- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса,
 - нерезидент: назив; идентификациски број и адреса,
 - лице кое е го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса,
 - нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса,
 - својство на клиентот и
- 3) Податоци за содржината на извештајот: вид на извештај (одбери); идентификациски број; датум; вредност и опис.

Член 4

(1) Извештајот кој го доставуваат банките за исплатените кредити, ги содржи следните податоци:

1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):

- 1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од банките за исплатени кредити),
- 1.2 Код на банка,
- 1.3 Датум на креирање на извештајот,
- 1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
- 1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
- 1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат податоците),
- 1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите правни лица на кои се однесуваат податоците),
- 1.8 Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите банкарски сметки на кои се однесуваат податоците) и
- 1.9 Листа на кредити.

2. Податоци за физичко лице:

- 2.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
- 2.2 Број на мобилен телефон,
- 2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
- 2.4 Датум на раѓање,
- 2.5 Електронска пошта,
- 2.6 ЕМБГ,
- 2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),
- 2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
- 2.9 Име,
- 2.10 Пол,
- 2.11 Презиме,
- 2.12 Државјанство
- 2.13 Број на телефон,
- 2.14 Место на раѓање,
- 2.15 Документи за идентификација:
 - 2.15.1 тип на документот за идентификација,
 - 2.15.2 место на издавање,
 - 2.15.3 земја на издавање и
 - 2.15.4 број на документот.
- 2.16 Адреса на физичкото лице:
 - 2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, престојувалиште или друго),
 - 2.16.2 адреса 1,
 - 2.16.3 адреса 2,
 - 2.16.4 град,
 - 2.16.5 земја,
 - 2.16.6 поштенски број,
 - 2.16.7 област-провинција и
 - 2.16.8 опис (дополнителни информации).

3. Податоци за правно лице:

- 3.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
- 3.2 Број на мобилен телефон,
- 3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),
- 3.4 Земја,
- 3.5 Град,
- 3.6 ЕДБ на субјектот,
- 3.7 Електронска пошта,
- 3.8 ЕМБС на субјектот,
- 3.9 Број на факс,
- 3.10 Веб страна,
- 3.11 Назив на правното лице,
- 3.12 Друг идентификациски број,
- 3.13 Број на телефон,
- 3.14 Друг број на субјектот - нерезидент (Tax number),
- 3.15 Друг број на субјектот - нерезидент (Org number),
- 3.16 Адреса:
 - 3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на седиште, експозитура или друго),
 - 3.16.2 адреса 1,
 - 3.16.3 адреса 2,
 - 3.16.4 град,
 - 3.16.6 земја,
 - 3.16.6 поштенски број,
 - 3.16.7 област-провинција и
 - 3.16.8 опис (дополнителни информации).

4. Податоци за сметката:

- 4.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
- 4.2 Број на сметката,
- 4.3 Салдо,
- 4.4 Код на банка,
- 4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блокирана),
- 4.6 Датум на блокирање,
- 4.7 Причина на блокирање,
- 4.8 Затворена (се означува дали сметката е затворена),
- 4.9 Датум на затворање,
- 4.10 Валута,
- 4.11 Опис,
- 4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во понатамошниот текст: ИБАН),
- 4.13 Датум на отворање,
- 4.14 Датум на реактивирање,
- 4.15 Тип на сметка,
- 4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на сметката е нерезидент,
- 4.17 Земја и
- 4.18 Улога на сметката:
 - се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на сметката,
 - се означува дали сметката е во сопственост на правно или физичко лице и
 - се означува референтниот број.

5. Податоци за кредити:

- 5.1 Референтен број на кредитот (го генерира субјектот-банката),
- 5.2 Идентификациски број,

- 5.3 Износ,
 - 5.4 Валута,
 - 5.5 Датум на одобрување,
 - 5.6 Платен износ,
 - 5.7 Датум на исплата,
 - 5.8 Префрлен на банкарска сметка,
 - 5.9 Статус,
 - 5.10 Опис,
 - 5.11 Листа на улоги:
 - 5.11.1 референтен број на кредитот,
 - 5.11.2 тип на лицето,
 - 5.11.3 опис,
 - 5.11.3 референтен број на физичко лице,
 - 5.11.4 референтен број на правно лице,
 - 5.11.5 референтен број на застапник физичко лице и
 - 5.11.6 референтен број на застапник правно лице.
 - 5.12 Листа на обезбедувања:
 - 5.12.1 референтен број на кредитот,
 - 5.12.2 вредност,
 - 5.12.3 валута и
 - 5.12.4 опис.
- (2) Податоците од став (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој член се пополнуваат за сите трансакции реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на овој член.

Член 5

(1) Извештајот кој го доставуваат банките за дадени и/или примени позајмици, ги содржи следните податоци:

- 1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):
 - 1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од банките за дадени и/или примени позајмици),
 - 1.2 Код на банка,
 - 1.3 Датум на креирање на извештајот,
 - 1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
 - 1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
 - 1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат податоците),
 - 1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите правни лица на кои се однесуваат податоците),
 - 1.8 Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите банкарски сметки на кои се однесуваат податоците) и
 - 1.9 Листа на позајмици.

- 2. Податоци за физичко лице:
 - 2.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
 - 2.2 Број на мобилен телефон,
 - 2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
 - 2.4 Датум на раѓање,
 - 2.5 Електронска пошта,
 - 2.6 ЕМБГ,
 - 2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),
 - 2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според ISO стандардот 3166),
 - 2.9 Име,
 - 2.10 Пол,
 - 2.11 Презиме,
 - 2.12 Државјанство,

- 2.13 Број на телефон,
- 2.14 Место на раѓање,
- 2.15 Документи за идентификација:
 - 2.15.1 тип на документот за идентификација,
 - 2.15.2 место на издавање,
 - 2.15.3 земја на издавање,
 - 2.15.4 број на документот.
- 2.16 Адреса на физичкото лице:
 - 2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, престојувалиште или друго),
 - 2.16.2 адреса 1,
 - 2.16.3 адреса 2,
 - 2.16.4 град,
 - 2.16.5 земја,
 - 2.16.6 поштенски број,
 - 2.16.7 област-провинција и
 - 2.16.8 опис (дополнителни информации).

- 3. Податоци за правно лице:
 - 3.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
 - 3.2 Број на мобилен телефон,
 - 3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),
 - 3.4 Земја,
 - 3.5 Град,
 - 3.6 ЕДБ на правното лице
 - 3.7 Електронска пошта,
 - 3.8 ЕМБС на правното лице,
 - 3.9 Број на факс,
 - 3.10 Веб страна,
 - 3.11 Назив на правното лице,
 - 3.12 Друг идентификациски број,
 - 3.13 Број на телефон,
 - 3.14 Друг број на субјектот- нерезидент (Tax number),
 - 3.15 Друг број на субјектот- нерезидент (Org number),
 - 3.16 Адреса:
 - 3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на седиште, експозитура или друго),
 - 3.16.2 адреса 1,
 - 3.16.3 адреса 2,
 - 3.16.4 град,
 - 3.16.5 земја,
 - 3.16.6 поштенски број,
 - 3.16.7 област-провинција и
 - 3.16.8 опис (дополнителни информации).

- 4. Податоци за сметката:
 - 4.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
 - 4.2 Број на сметката,
 - 4.3 Салдо,
 - 4.4 Код на банка,
 - 4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блокирана),
 - 4.6 Датум на блокирање,
 - 4.7 Причина на блокирање,
 - 4.8 Затворена (се означува дали сметката е затворена),
 - 4.9 Датум на затворање,
 - 4.10 Валута,
 - 4.11 Опис,
 - 4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во понатамошниот текст: ИБАН),

- 4.13 Датум на отворање,
- 4.14 Датум на реактивирање,
- 4.15 Тип на сметка,
- 4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на сметката е нерезидент,
- 4.17 Земја,
- 4.18 Улога на сметката:
 - се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на сметката,
 - се означува дали сметката е во сопственост на правно или физичко лице и
 - се означува референтниот број.

5. Податоци за трансакцијата:

- 5.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
- 5.2 Локација на субјектот- банката,
- 5.3 Тип на активност,
- 5.4 Износ,
- 5.5 Салдо,
- 5.6 Категорија на трансакцијата,
- 5.7 Код на трансакцијата,
- 5.8 Дали е комплетирана (се означува дали трансакцијата е извршена),
- 5.9 Датум на трансакцијата,
- 5.10 Референтен број на сметката од која се врши трансакцијата,
- 5.11 Референтен број на лицето сопственик на сметката од која се врши трансакцијата,
- 5.12 Опис на локацијата,
- 5.13 Опис,
- 5.14 Референтен број на сметката кон која се врши трансакцијата и
- 5.15 Референтен број на лицето сопственик на сметката кон која се врши трансакцијата.

(2) Податоците од став (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој член се пополнуваат за сите трансакции реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на овој член.

Член 6

(1) Извештајот кој го доставуваат давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари), ги содржи следните податоци:

1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):

- 1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари)),
- 1.2 Код на давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари),
- 1.3 Референтен број на извештајот,
- 1.4 Референтен број на субјектот,
- 1.5 Датум на креирање на извештајот,
- 1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците,

1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,

1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат податоците) и

1.9 Листа на трансакции (се наведува единствената идентификациска ознака на сите трансакции на кои се однесуваат податоците).

2. Податоци за физичко лице:

2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГ за резиденти, а за нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за идентификација),

- 2.2 Место на раѓање,
- 2.3 Датум на раѓање,
- 2.4 ЕМБГ,
- 2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),
- 2.6 Име,
- 2.7 Презиме,
- 2.8 Државјанство,
- 2.9 Документи за идентификација:
- 2.9.1 тип на документот за идентификација,
- 2.9.2 место на издавање,
- 2.9.3 земја на издавање,
- 2.9.4 број на документот,
- 2.10 Адреса на физичкото лице:
- 2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, престојувалиште или друго),
- 2.10.2 адреса 1,
- 2.10.3 адреса 2,
- 2.10.4 град,
- 2.10.5 земја,
- 2.10.6. поштенски број и
- 2.10.7 област-провинција (се наведува за нерезиденти).

3. Податоци за трансакцијата:

3.1 Референтен број (се наведува единствената идентификациска ознака на трансакцијата- МТСН број),

3.2 Локација на субјектот (се наведува називот и адресата на суб-агентот кај кој се врши трансакцијата),

3.3 Тип на активност (се наведува „уплата, или „исплата“),

3.4 Износ,

3.5 Шифра на валута,

3.6 Датум на трансакцијата и

3.7 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата (се наведува ЕМБГ за резиденти, а за нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за идентификација).

(2) Податоците од став (1) на овој член се пополнуваат за клиентот на трансакцијата, додека за лицето – испраќач или примач во друга држава се пополнуваат полињата за кои давателите на услуги на парични дознаки (брз трансфер на пари) располагаат со податоци.

(3) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член се пополнуваат за сите трансакции реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на овој член.

Член 7

(1) Извештајот кој го доставуваат осигурителните друштва, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на осигурителното друштво кое врши работа на осигурување на живот: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; електронска пошта; субјект; ЕМБС и ЕДБ.

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:

- вид на клиентот: физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;

- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;

- нерезидент: назив; идентификациски број и адреса;

- лице кое го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;
- својство на клиентот и

3) Податоци за содржината на извештајот: идентификациски број (полиса ID); датум на склучување на полисата; датум на истекување на полисата; износ на осигурителната полиса и вид на животно осигурување.

Член 8

Извештајот кој го доставуваат правните лица чија дејност е купопродажба на возила, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на правното лице чија дејност е купопродажба на возила: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; електронска пошта; субјект; ЕМБС и ЕДБ.

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:

- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;
- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;
- нерезидент: назив; идентификациски број и адреса;

- лице кое го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент: име; презиме; број на пасош и адреса;
- својство на клиентот и

3) Податоци за извештајот: идентификациски број на договорот; датум на склучување на купопродажниот договор; вредност на купопродажниот договор; валута (одбери); вид на возило; марка на возило и тип на возило.

Член 9

Извештајот кој го доставуваат приредувачите на игри на среќа во играчница (казино), ги содржи следните податоци:

1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):

1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од приредувачите на игри на среќа во играчница (казино)),

1.2 Код на приредувачот на игри на среќа во играчница (казино),

1.3 Референтен број на извештајот,

1.4 Референтен број на субјектот,

1.5 Датум на креирање на извештајот,

1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците,

1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,

1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат податоците) и

1.9 Листа на трансакции (се наведува референтниот број на сите трансакции на кои се однесуваат податоците).

2. Податоци за физичко лице:

2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГ за резиденти, а за нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за идентификација),

2.2 Место на раѓање,

2.3 Датум на раѓање,

2.4 Единствен матичен број на граѓанинот,

2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),

2.6 Име,

2.7 Презиме,

2.8 Државјанство,

2.9 Документи за идентификација:

2.9.1 тип на документот за идентификација,

2.9.2 место на издавање,

2.9.3 земја на издавање и

2.9.4 број на документот.

2.10 Адреса на физичкото лице:

2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, престојувалиште или друго),

2.10.2 адреса 1,

2.10.3 адреса 2,

2.10.4 град,

2.10.5 земја,

2.10.6 поштенски број,

2.10.7 област-провинција (се наведува за нерезиденти) и

2.10.8 опис (дополнителни информации).

3. Податоци за трансакцијата:

3.1 Референтен број на трансакцијата,

3.2 Локација на субјектот,

3.3 Категорија на активност (се наведува „купување на чипови,“ или „исплаќање на чипови“),

3.4 Износ,

3.5 Шифра на валута,

3.6 Датум на трансакцијата,

3.7 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата (се наведува ЕМБГ, а за нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за идентификација) и

3.8 Место на трансакција (се наведува називот и адресата на приредувачот на играта на среќа (казино), односно на подружницата каде се врши трансакцијата).

(2) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член се пополнуваат за сите трансакции реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на овој член.

Член 10

Извештајот кој го доставуваат другите приредувачи на игри на среќа, освен приредувачите на игри на среќа во играчница (казино), ги содржи следните податоци:

1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):

1.1 Тип на извештај (се означува со соодветен број на извештај доставен од другите приредувачи на игри на среќа освен приредувачите на игри на среќа во играчница (казино)),

1.2 Код на приредувачот на игра на среќа,

1.3 Референтен број на извештајот,

1.4 Референтен број на субјектот,

1.5 Датум на креирање на извештајот,

1.6 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците,

1.7 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,

1.8 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат податоците) и

1.9 Листа на трансакции (се наведува референтниот број на сите трансакции на кои се однесуваат податоците).

2. Податоци за физичко лице:

2.1 Референтен број (се наведува ЕМБГ за резиденти, а за нерезиденти се наведува бројот за идентификација),

2.2 Место на раѓање,

2.3 Датум на раѓање,

2.4 Единствен матичен број на граѓанинот,

2.5 Дали е резидент (се означува дали клиентот е резидент),

2.6 Име,

2.7 Презиме,

2.8 Државјанство,

2.9 Документи за идентификација:

2.9.1 тип на документот за идентификација,

2.9.2 место на издавање,

2.9.3 земја на издавање и

2.9.4 број на документот.

2.10 Адреса на физичкото лице:

2.10.1 тип на адреса (се означува дали станува збор за постојано живеење, престојувалиште или друго),

2.10.2 адреса 1,

2.10.3 адреса 2,

2.10.4 град,

2.10.5 земја,

2.10.6 поштенски број,

2.10.7 област-провинција (се наведува за нерезиденти) и

2.10.8 опис (дополнителни информации).

3. Податоци за трансакцијата:

3.1 Референтен број на трансакцијата,

3.2 Локација на субјектот,

3.3 Категорија на активност (се наведува „уплата на влог“ или „исплата на добивка“ или „уплата на влог и исплата на добивка“ или „исплата на добивка и уплата на добивка“),

3.4 Износ,

3.5 Шифра на валута,

3.6 Датум на трансакцијата,

3.8 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата (се наведува ЕМБГ, а за нерезиденти се наведува бројот за идентификација наведен во документот за идентификација),

3.9 Место на трансакција (се наведува називот и адресата на приредувачот на играта на среќа, односно на подружницата каде се врши трансакцијата).

(2) Податоците од став (1) точки 2 и 3 на овој член се пополнуваат за сите трансакции реализирани во периодот на кој се однесува генеричкиот извештај од став (1) точка 1 на овој член.

Член 11

(1) Извештаите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој правилник, субјектите од член 2 од овој правилник ги доставуваат електронски до Управата, преку веб порталот за доставување на извештаи на Управата.

(2) Пристапот до извештаите за внесување на податоците се овозможува преку корисничко име и лозинка, издадени од страна на Управата.

(3) Од страна на Управата може да се изврши промена на доделените кориснички имиња и лозинки, за што навремено се известуваат субјектите од член 2 од овој правилник.

Член 12

Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила, ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање и начинот на нивно електронско доставување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2016).

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2019 година.

Бр. 13-3371/2

23 април 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1136.

Врз основа на член 30-а став 1 од Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09, 13/13, 43/14, 148/15, 27/16 и 64/18), министерот за правда донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ; ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ; ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ; ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ КНИГИ, КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, РЕГИСТАРОТ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ИЗВОДИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА ШТО СЕ ИЗДАВААТ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 1

Во Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење постапка и составување на записник за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги („Службен весник на Република Македонија“ број 110/10, 40/15 и 203/16), обрасците 4-в, 4-д, 5-в, 5-д, 6-в, 6-д и 9 се заменуваат со нови Обрасци 4-в, 4-д, 5-в, 5-д, 6-в, 6-д и 9, кои се дадени во прилог и се составен дел на ова упатство.

Член 2

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2286/1

18 април 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.













(Место за штембил)

Образец 9

Подрачното одделение/подрачната канцеларија/месна канцеларија за матичното работење - _____-Управата за водење на матичните книги врз основа на член 60 од Законот за општата управна постапка, а во врска со член 28 од Законот за матичната евиденција, издава

**У В Е Р Е Н И Е
ЗА СЛОБODНА БРАЧНА СОСТОЈБА**

На _____ роден/а на _____ година во
_____ од татко _____ и мајка _____
со МБГ _____.

Уверението може да се употреби за докажување слободна брачна состојба пред странски органи.

Управата за водење на матичните книги на Република Северна Македонија, потврдува дека според законските прописи на Република Северна Македонија не постои пречка да склучи брак со _____ роден/а во _____,
државјанин на _____.

Правна поука: Против ова уверение може да се изјави приговор во рок од 15 дена од приемот до комисијата за постапување по приговори против реални акти формирана во Управата за водење на матичните книги.

Таксата согласно тар.бр.1 и 46 од Законот за административни такси уредно е наплатена на поднесокот.

МАТИЧАР

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**1137.**

Врз основа на член 53-а став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕСТОТО НА ПОСТАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПОСТАВУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА ВО ШУМА****Член 1**

Во Правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/13 и 82/14), Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 47-3968/5
17 април 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

Прилог 2



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

Врз основа на член 53-а став (2) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014, 160/2014, 33/2015, 44/2015, 147/2015, 7/2016 и 39/2016), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

**ОДОБРЕНИЕ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА ВО ШУМА**

Име и Презиме / Назив на субјектот: _____

Адреса: _____

Име и презиме на управителот: _____

ЕМБ на субјектот: _____

Се одобрува поставување на пчелни семејства во шума на следната локација:

Шумскостопанска единица: _____

Оддел/пододдел: _____

Место викано: _____ Површина: _____ м²

Одобрението е со важност: _____

Број _____

**Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,**_____
(ден, месец, година на издавање)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1138.

Врз основа на член 64 став 3 и член 68 став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ И БАЖДАРЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕ- ГИСТАРОТ НА ЧАМЦИ, ОБРАЗЕЦОТ И СОД- РЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКАТА ОЗНАКА

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака.

Член 2

Во зависност од подрачјето на пловидба чамците припаѓаат во категоријата пловни објекти наменети за пловидба во подрачје С - крајбрежни води, езера и реки во услови на брзина на ветер до и вклучувајќи 6 Bf и висина на бран до и вклучувајќи 2,00 метри.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- “чамец за стопански цели” е чамец за вршење јавен превоз на патници и/или стока за определен надоместок, или за вршење на стопанска дејност за која е регистриран (риболов, вадење песок или камен и друго);

- “чамец за нестопански цели” е чамец за лични потреби, спорт и рекреација и не е наменет за стопански цели;

- “чамец за јавни потреби” е чамец во сопственост на Република Северна Македонија, кој го користат државните органи, а не претставува воен чамец и не е наменет за стопански цели;

- “моторен чамец” е чамец кој плови со помош на механички двигател (вграден или вонбродски);

- “едрилица” е чамец на едра со посебна конструкција и опрема со помошен механички двигател или без него;

- “чамец на весла” е чамец кој плови со помош на весла;

- “должина на чамецот (L) m” е растојанието меѓу крајните точки (крмата и прамецот) на трупот на чамецот, мерено во висина на палубата, односно на чамец без палуба мерено во висина на размата, несметајќи ги додатоците на крмата или прамецот на чамецот;

- “должина на чамец зголемена за додатоците” е растојанието меѓу крајните точки (крмата и прамецот) на трупот на чамецот мерено во висина на палубата, односно на чамец без палуба мерено во висина на размата на чамецот зголемено за додатоците на крмата или прамецот на чамецот;

- “ширина на чамецот (B) m” е растојанието меѓу крајните точки на бочните страни на оплатата на чамецот мерено во висина на палубата, односно на чамец без палуба мерено во висина на размата на чамецот;

- “ширина на чамецот зголемена за додатоците” е растојанието меѓу крајните точки на бочните страни на оплатата на чамецот зголемена за додатоците на бочните страни на чамецот;

- “висина на чамец - разма (D) m” е вертикалното растојание мерено од дното до горниот раб на цврстата страна на чамец без палуба, на чамец со делумна палуба или на чамец со палуба до висината на палубата;

- “лица на чамец” се лица натоварени на чамец како членови на екипаж и патници на чамецот;

- “постоечки чамец” е чамец запишан во регистар на чамци во Република Северна Македонија;

- “чамец во градба” е чамец чија градба е пријавена во Капетанијата на пристаништата и

- “градител на чамец” е правно и/или физичко лице што гради чамец.

2. Технички правила за утврдување способност за пловидба на чамец

Член 4

Со техничките правила заради утврдување способност за пловидба на чамец се обезбедува:

1. безбедност на луѓето, чамецот и имотот;
2. спречување од загадување на внатрешните водени патишта од масла, штетни предмети, отпадни води, како и од загадување на воздухот;
3. заштита при работа, сместување на екипажот и патниците на чамецот и
4. услови за превоз на патниците.

2.1. Пловност, стабилитет и газење

Член 5

Чамец за да се пушти во пловидба, треба да ги исполнува основните технички правила пропишани со овој правилник.

По исклучок од став 1 на овој член, градителот на чамец, може да користи и други технички прописи по свој избор, а кои се применуваат во земји членки на Меѓународната поморска организација (ИМО).

Член 6

Пловните својства на чамецот се утврдуваат со баждарење, при што се определуваат неговите димензии, истиснина и носивост, товар на баждарска линија (газење на чамецот) и стабилност.

2.2. Баждарење на чамец

Член 7

Со баждарење на чамецот се утврдува тежината на чамецот кое се потврдува во Свидителството за баждарење.

Тежината на чамецот е еднаква на бруто тежината (GT).

Член 8

Тежината на чамецот се пресметува со формулата:

$$GT = 0,225 \times V$$

$$V = \text{вкупниот волумен на чамецот } m^3$$

Вкупниот волумен на чамецот се пресметува со формулата:

$$V = 0,55 \times L \times b \times D + \sum l \times b \times h \text{ (} m^3 \text{)}$$

l, b, h = должина, ширина и висина на одделни делови или додатоци над палубата изразено во m.

2.3. Најголемо дозволено оптоварување - носивост на чамецот

Член 9

Под најголемо дозволено оптоварување на чамецот се подразбира количината на гориво, вода, залихи, опрема на чамецот, број на лица за кои чамецот е проектиран да се превезуваат, земајќи ги во предвид проектната документација за соодветната категорија, пловните својства на чамецот, неговиот стабилитет и дозволеното газење.

Податокот за најголемото дозволено оптоварување го определува градителот на чамецот и истиот треба да биде назначен на плочката на градителот.

Постапката за определување на најголемото дозволено оптоварување се врши во согласност со **македонскиот стандард MKC EN ISO 14946**.

Член 10

Истиснината на чамецот се пресметува со множење на должината и ширината на чамецот (мерење на водената линија) на средниот газ со коефициентот на исполнетост на истиснината и специфичната тежина на водата.

Член 11

Носивост на чамецот е разлика меѓу истиснината на опремен чамец и натоварен со гориво, мазиво, вода, екипаж, патници и/или товар и празен опремен чамец. Носивоста на чамецот се определува со множење на површината на водената линија и разликата на газење на товарната баждарска линија помножена со коефициент 1,007 за слатка вода.

Водена линија е растојание мерено на бочните страни на чамецот, а ја определува слободната страна на чамецот над површината на водата.

Баждарска линија е хоризонтална линија со димензии 150 mm x 15 mm обележена на надворешните страни на чамецот со боја видливо различна од основната боја на чамецот.

Корисна носивост на чамец претставува дел од вкупната носивост на чамецот, а ја сочинуваат најголемиот дозволен број на патници или најголемата дозволена количина на товар што чамецот ја превезува.

Истиснина на празен опремен чамец претставува тежината на чамецот подготвен за пловидба, без опрема што може да се пренесува (алати, резервни делови и сл.).

Член 12

Носивоста на чамецот во количина товар или најголем дозволен број на патници кој може да се превезува/превезуваат се утврдува пред првиот упис на чамецот во Регистарот на чамци, или по извршената преправка на постоечки чамец, кога се смета дека настанала промена на претходно утврдената истиснина и носивоста на чамецот.

Водената и баждарската линија на чамецот се утврдуваат пред првиот упис на чамецот во Регистарот на чамци, или по извршената преправка на постоечки чамец, кога се смета дека настанала промена на претходно утврдената водена и баждарска линија на чамецот.

Доколку носивоста на чамецот, водената и баждарската линија се утврдени од овластено тело, надвор од Република Северна Македонија, истите се прифаќаат како важечки, а на чамецот не е потребно да се врши дополнителна проверка на истите.

Член 13

Стабилноста на чамецот се утврдува при полно опремен чамец и тоа за:

1. чамец со палуба или со ефикасно затворена надградба, се определува по должината на едната страна со 4 лица на 1m2, но не повеќе од дозволеният број лица кои чамецот може да ги превезува и

2. чамец без палуба или со делумна палуба со оптоварување по должината на едната страна со половина од бројот на лицата кои чамецот може да ги превезува.

При испитувањето на стабилноста на чамецот од став 1 на овој член, чамецот не смее да се навали повеќе од 12 степени, со тоа што во случај од став 1 точка 1 на овој член линијата на работ од палубата трба да остане над нивото на водата, а во случај од став 1 точка 2 на овој член најниската точка од цврстата страна (разма) треба да биде најмалку 5 cm над нивото на водата за секој метар од должината на чамецот.

Член 14

Проверката на стабилноста на чамецот се утврдува пред првиот упис на чамецот во Регистарот на чамци, или по извршената преправка на постоечки чамец, кога се смета дека настанала промена која има влијание на стабилитетот на чамецот.

Доколку за чамецот, има декларација за сообразност согласно Правилникот за суштествените барања за производство, пласирањето на пазар и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација или свиди-

телство за градба утврдена од овластено тело, надвор од Република Северна Македонија, истата се прифаќа како важечка, а на чамецот не е потребно да се врши дополнителна проверка на неговата стабилност.

2.4. Конструкција на трупот на чамецот

Член 15

Конструкцијата на трупот и квалитетот на изработката на трупот на чамецот се утврдува со проверка и одобрување на:

- техничката документација врз основа на која се гради/градел чамецот;
- квалитетот на материјалот вграден во чамецот;
- распоредот и димензиите на елементите на конструкцијата на трупот на чамецот;
- начинот на спојување на конструктивните елементи на трупот на чамецот и
- квалитетот на изработката (газење на чамецот) и стабилноста на чамецот.

Член 16

Конструкцијата на трупот на чамецот треба да обезбеди чамецот да биде доволно цврст од сите аспекти, при најголемо дозволено оптоварување.

Член 17

Основните технички правила се смета дека се исполнети ако се задоволени барањата за:

1. Материјалот за градба:
 - а) при употреба на пластични материјали, **македонскиот стандард MKC EN ISO 12215 - 1**;
 - б) при употреба на челик, алуминиумски плочи, дрво или други материјали, **македонскиот стандард MKC EN ISO 12215 - 3**.
2. Условите за градба при што просторот во кој чамецот се гради во зависност од материјалот за градба, треба да го исполнува **македонскиот стандард MKC EN ISO 12215 - 4**.
3. Проектните оптоварувања, дозволените оптоварувања и димензионирање на елементите, треба да ги исполнуваат **македонските стандарди**:
 - **MKC EN ISO 12215 - 5 - мали пловни објекти**, конструкција на трупот и димензии на структурните делови, дел 5 - проектни притисоци за еднотрупни чамци, проектни напони, определување на димензии на конструктивните делови;
 - **MKC EN ISO 12215 - 6 - распоред и конструкциски детали и**
 - **MKC EN ISO 12215 - 8 - кормила**.

По исклучок од одредбите од став 1 на овој член, градителот на чамецот може да примени и алтернативни методи за определување на димензиите на конструктивните елементи, доколку истите се предвидени и прифатени од надлежен орган на земја членка на Европската Унија.

Член 18

Конструкцијата на чамецот треба да обезбеди цврстина на трупот соодветна на проектната категорија, како и најголемо дозволено оптоварување, а чамецот треба да ја има соодветната стабилност и дозволеното газење.

Повеќетрупниот чамец, треба да биде така проектиран за да биде способен да се одржи на вода во случај на превртување.

Чамец без ефикасно затворена надградба, за кој постои сомневање дека во текот на пловидбата под дејство на ветар и бранови може да дојде до превртување, треба да има: затворен простор на прамецот и крмата, а по потреба и на страните (боковите) на чамецот, исполнет со херметички затворен воздух или со материјал кој не тоне, заради негово одржување на вода во превртена положба.

На надворешните страни по целата должина на чамецот, треба да е поставено јаже со дебелина од минимум 10 милиметри, за придржување на лицата што се превезуваат со чамецот во случај на негово превртување.

Член 19

Исполнувањето на техничките правила претставува усогласеност со **македонските стандарди** и тоа:

- а) чамец без едра со должина од 6,00 m или повеќе треба да ги исполнува условите од **македонскиот стандард MKC EN ISO 12217 - 1**;
- б) чамец со едра со должина од 6,00 m или повеќе треба да ги исполнува условите од **македонскиот стандард MKC EN ISO 12217 - 2** и
- в) чамец со должина помала од 6,00 m треба да ги исполнува условите од **македонскиот стандард MKC EN ISO 12217 - 3**.

2.5. Отвори на трупот и надградбата

Член 20

Средствата за затворање на отворите на трупот, палубата и надградбата на чамецот, треба да обезбедуваат непропусливост за определен временски период или водонепропустливост на трупот на чамецот.

Член 21

Прозорците, вратите и поклопците зависно од местото каде се наоѓаат, треба да го издржуваат притисок од водата кој може да се појави во текот на пловидбата. Отворите на палубата треба до го издржат оптоварувањето создадено од лицата кои се движат на палубата.

Исполнувањето на овие технички правила е пропишано во **македонскиот стандард MKC EN ISO 12216**.

Член 22

Надворешните вентили и премините сместени под водената линија која одговара на најголемото дозволено оптоварување на чамецот, треба да бидат опремени со лесно пристапни средства за затворање.

Во зависност од материјалот од кој се изработени, треба да го исполнуваат **македонскиот стандард MKC EN ISO 9093 - 1** и **MKC EN ISO 9093 - 2**.

Член 23

Чамецот треба да биде проектиран и граден на начин, ризикот од потонување при негово потопување да биде сведен на најмала можна мерка.

Посебно внимание треба да се обрне на:

- кабините и кабините за брз одвод, прозорците, отворите за светло, отворите металните капаци и врати кои треба да се водонепропусливи или опремени со други средства кои спречуваат навлегување вода во чамецот;
- средствата за вентилација и
- празнењето на вода од чамецот со помош на пумпи и други средства.

Исполнувањето на техничките правила од овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 11812, MKC EN ISO 12216 и MKC EN ISO 15083.

2.6. Сидрење, врзување и влечење

Член 24

На секој чамец треба да бидат вградени соодветен број цврсти држачи или други средства кои го преземаат оптоварувањето при сидрење, приврзување и влечење на чамецот.

Исполнувањето на овие технички правила од став 1 на овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 15084.

2.7. Управување

Член 25

Карактеристиките за управување на чамецот треба да се во согласност со најголемата јачина на моторот кој се поставува/вградува на чамецот.

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 8665.

Член 26

Системот за кормиларење треба да биде проектиран и изведен за да обезбеди кормиларење со чамецот во секакви услови на пловидба.

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 28848, MKC EN ISO 10592 и MKC EN ISO 29775.

Кај едрилицы и моторни чамци со еден вграден мотор со далечинско управување на кормилото, треба да постојат дополнителни средства за управување со кормилото во услови на намалена брзина на чамецот.

2.8. Светла и знаци за навигација

Член 27

Светлата и знаците за навигација треба да ги задоволуваат барањата пропишани со Европски код за внатрешни пловни патишта - CEVNI.

2.9. Машински уред

Член 28

Вградените мотори треба да бидат сместени во затворен дел од чамецот, одвоен од просторот за сместување на лица и да се монтирани на начин кој овозмо-

жува да се смали ризикот од пожар или од негово ширење, да се смали опасноста од отровни гасови, штетно влијание од топлина, бучава или вибрации во просторот наменет за лица.

Деловите на моторот и помошните уреди кои подлежат на зачестени прегледи односно сервисирање треба да бидат лесно пристапни.

Материјалот за изолација во моторот треба да биде незапалив.

Исполнувањето на техничките правила од овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 15584 - бензин и MKC EN ISO 16147 - дизел.

Член 29

Секој мотор треба да биде јасно означен со следните податоци:

- име или назив на производителот;
- тип на моторот, серија ако постои;
- единствен идентификациски број на моторот и
- ознака СЕ, ако се работи за вонбродски мотор.

Секој мотор треба да има упатство за користење на македонски и англиски јазик.

Член 30

Просторот каде што е сместен моторот треба да има можност за проветрување.

Отворите за вентилација во машинскиот простор, треба да се соодветно поставени и заштитени од продор на вода.

Ако моторот е заштитен со капаци или сопствено кукиште, изложените подвижни или жешки делови кои би повредиле некого, треба да се заштитени.

Член 31

Чамците со надворешни мотори треба да имаат уред за спречување на ставање на моторот во брзина.

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 11547.

Овие правила не се применуваат кога:

- моторот произведува статичка сила помала од 500 њутни (N) или
- моторот има придушен граничен уред за ограничување на силата на 500 њутни при неговото стартување.

Член 32

Моторот на чамец на млазен погон, треба да биде проектиран така што при паѓање на управувачот во вода моторот да престане да работи, или моторот да биде опремен со уред за смалување на брзината и понатамошно навалување на чамецот.

Исполнувањето на техничките правила од став 1 на овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 13590.

2.10. Резервоари за гориво

Член 33

Резервоарите за гориво, водовите и цревата за довод и одвод на горивото треба да бидат обезбедени и заштитени од било каков извор на топлина. Материја-

лот од кој се направени и начинот на нивната изработка треба да е според нивниот капацитет и видот на горивото.

Просторот во кој се сместени резервоарите за гориво треба да се проветрува (вентилира).

Течното гориво со точка на палење под 55 степени целзиусови треба да се чува во резервоари кои не се дел од трупот на чамецот и се:

- изолирани од просторот каде е сместен моторот и од секаков извор на палење и
- одвоени од просторот наменет за сместување на лица.

Течното гориво со точка на палење еднаква или над 55 степени целзиусови треба да се чува во резервоари кој се составен дел на трупот на чамецот.

Исполнувањето на техничките правила од овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 10088, MKC EN ISO 7840, MKC EN ISO 8469 и MKC EN ISO 14895.

Стандардите од став 4 на овој член не се однесуваат на преносливите резервоари.

2.11. Електрична опрема

Член 34

Електричната опрема треба да е така проектирана и инсталирана за да обезбеди безбедно користење на чамецот при нормални услови на употреба и да обезбеди минимален ризик од настанување на пожар или електричен удар.

Посебно внимание треба да се обрне на заштитата од преоптовареност и заштита од краток спој на струјното коло за стартување на моторот напојуван од акумулатор.

Акумулаторите треба да бидат правилно прицврстени и заштитени од продор на вода.

Заради спречување собирање на гасови што може да ги испуштаат акумулаторите, просторот во кој се сместени акумулаторите, треба да се проветрува (вентилира).

Исполнувањето на техничките правила од овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 10133, MKC EN ISO 13297, MKC EN ISO 60092 - 507, MKC EN ISO 28846, MKC EN ISO 9097, MKC EN ISO 15584 и MKC EN ISO 16147.

2.12. Инсталација за гас

Член 35

Инсталацијата за гас треба да биде така проектирана и инсталирана за да овозможи испуштање на гориво во гасовита состојба, како и да оневозможи истекување на гас и опасност од експлозија. Просторот во кој е сместена инсталацијата за гас треба да има можност да се проветрува (вентилира).

Инсталацијата за гас, во зависност од видот на гасот и неговото влијание врз животната средина, треба да биде изработена од соодветен материјал.

Секој уред треба да е опремен со уред за прекин на пламенот на сите горилници. Секој уред на гас треба да се снабдува од посебен одвод на дистрибутивната мрежа и да биде управуван со посебен уред за затворање.

Уредите за гас треба да бидат сместени во посебна просторија, одвоена од просториите за лица. Вентилацијата треба да биде изведена за да овозможи испуштањето на гас да излезе надвор.

Инсталацијата за гас по вградувањето треба да биде испитана.

Исполнувањето на техничките правила од овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 10239.

2.13. Противпожарна заштита

Член 36

При проектирање на противпожарната опрема треба да се внимава на спречувањето и ширењето на пожар на чамецот. Посебно внимание треба да се обрне на уредите кои произведуваат пламен, врелите делови на главните и помошни мотори, претекувањето на масло и гориво, непокриените (неизолираните) цевки за масло и гориво и на избегнувањето поставување електрични кабли над врелите делови на машините.

Член 37

Видот, сместувањето и потребната противпожарна опрема на чамецот, треба да бидат соодветни на ризикот од појава и ширење на пожар. Чамец не треба да започне со пловење ако противпожарната опрема не е потполна и исправна.

Преносните уреди за гасење пожар треба да се сместени на лесно достапни места. Еден уред треба да биде лесно достапен од главното место на управување со чамецот.

Исполнувањето на техничките правила од овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 9094 - 1 и MKC EN ISO 9094 - 2.

2.14. Спречување од загадување на животната

средина

Член 38

Чамецот треба да биде граден и опремен на начин кој ќе оневозможи ненамерно испуштање на штетни материи - загадувачи на животната средина.

Член 39

Кога во чамецот се вградени тоалети, треба да се предвидат резервоари за задржување на отпадот или да се остави можност за нивно дополнително вградување.

Чамец со вградени резервоари за задржување на фекалии, треба да биде опремен со стандардни уреди за истовар на копно.

На цевките за фекалии кои завршуваат на чамецот треба да бидат вградени вентили кои хрметички се затвораат.

Исполнувањето на техничките правила од овој член е пропишано во **македонскиот стандард** MKC EN ISO 8099.

Член 40

Чамците на наддување опремени со мотор со максимална јачина до 4,5 kW или помалку, ќе се смета дека ги исполнува техничките правила доколку истите се во согласност со **македонскиот стандард** MKC EN ISO 6185 - 1.

Чамците на надувување опремени со мотор со јачина поголема до 4,5 kW, но помала од 15 kW, ќе се смета дека ги исполнува техничките правила доколку истите се во согласност со **македонскиот стандард MKC EN ISO 6185 - 2**.

Чамците на надувување опремени со мотор со јачина поголема до 15 kW ќе се смета дека ги исполнува техничките правила доколку истите се во согласност со **македонскиот стандард MKC EN ISO 6185 - 3**.

Член 41

Секој чамец на трупот треба да има истакната ознака која содржи податоци за:

- производителот;
- државата во која чамецот е произведен;
- единствен сериски број;
- година на производството и
- година на моделот.

Ознаката што треба да ја има секој чамец утврдена е со **македонскиот стандард MKC EN ISO 8666** "Мали пловни објекти - основни податоци".

Член 42

Секој чамец на трупот треба да има прикачена плочка на градителот која содржи податоци за:

- назив на градителот;
- ЦЕ ознака и ознака на овластеното тело каде барањето е поднесено;
- категорија на чамецот согласно со проектната документација;
- препорака на градителот за најголемо дозволено оптоварување на чамецот и
- препорака на градителот за најголемиот дозволен број на лица на чамецот.

Означувањето треба да биде во согласност со **македонскиот стандард MKC EN ISO 10087**.

3. Опрема на чамецот

3.1. Чамец наменет за лични потреби

Член 43

Чамец наменет за лични потреби треба да биде опремен со:

- а) Опрема на трупот која се состои од:
 - котва со соодветна пропишана тежина и котвен ланец-јаже во зависност од должината на трупот на чамецот прикажани во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
 - битва или некои други уреди за приврзување;
 - 2 весла со соодветна должина или резервен мотор;
 - чакла и
 - резервно рачно рудо.

Тежината на котвата наведена во Прилог 1 на овој правилник се однесува на котва со зголемена јачина на држење. Доколку се користи традиционална котва (котва со пречка или сл.) тежината на котвата треба да биде зголемена за 25 %.

Должината на котвениот ланец треба да одговара на подрачјето на пловидба. По правило должината на котвениот ланец не треба да биде помала од три должини од трупот на чамецот или 30 метри.

Котвениот ланец може да биде заменет со пластично или челично јаже. Во овој случај помеѓу котвата и јажего треба да биде вграден ланец со должина на помала од 20% од вкупната должина на чамецот.

Треба да се предвидат најмалку четири јажиња за врзување со должина која одговара на должината на чамецот, но не пократки од 5,00 метри и едно јаже за влечење, со должина од четири должини на чамецот кое може да се користи како јаже за приврзување.

Дебелината на јажего е според димензиите наведени во колона четири од Прилог 1.

б) Машински уред кој се состои од:

- комплет алат за одржување на моторот;
- резервни делови за безбедна работа на моторот;
- извор на електрична енергија за случај на нужда (за чамци со вграден мотор во подпалуба);
- аларм за високо ниво на вода во подпалубниот простор за чамци со вграден мотор;
- електрична пумпа за празнење на вода од минимум 50 литри во минута за чамци со должина до 6,00 метри, односно од минимум 100 литри во минута за чамци со должина над 6,00 метри и/или механичка пумпа со погон од мотор и капацитет од минимум шест четвртини colI за чамец со надградба и должина над 6,00 метри, за чамци со вграден мотор и со извор на електрична енергија со напон од 12/24 V;

- рачна пумпа за празнење на вода со капацитет од минимум 30 литри во минута за чамец со должина до 6,00 метри, и пумпа со капацитет од минимум 60 литри во минута за чамец со должина над 6,00 метри и

- сад за празнење на вода со волумен не помал од пет литри за сите видови на чамец.

в) Средства за сигнализација и помагала за навигација кои се состојат од:

- светла согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните води;

- ознаки за обележување дење согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните води. Ознаки за обележување дење не се потребни за чамци со должина до 10 метри;

- водоотпорна батериска лампа и

- VHF- радио станица за чамци со јачина на мотор над 20 kW и подрачје на пловидба над 1 Nm од брег.

г) Противпожарна опрема која се состои од:

- апарат за гаснење пожар од минимум од 2,5 литри (освен за чамец со метална конструкција, без надградба и со вонбродски мотор со јачина помала од 15 kW).

д) Опрема за спречување од загадување која се состои од:

- сад/вреќичка за собирање отпад;

- сад за собирање отпадно масло за чамец со вграден мотор и

- средство за впивање и издвојување на замастени остатоци за чамец со вграден мотор.

ѓ) Опрема за спасување која се состои од појаси за спасување за секое лице качено на чамецот во пловидба и

е) Кутија за прва медицинска помош.

3.2. Чамец наменет за вршење стопанска дејност и чамец за јавна намена

Член 44

Чамец наменет за вршење стопанска дејност и чамец за јавна намена треба да биде опремен со:

а) Опрема на трупот која се состои од:

- котва со соодветна пропишана тежина и котвен ланец во зависност од должината на трупот на чамецот пропишан во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник

- битва или некои други уреди за приврзување;

- 2 весла со соодветна должина (веслата можат да се заменат со резервен мотор);

- чамец кој заради своите димензии не може да се придвижува со веслање, треба да има резервен мотор;

- чамец опремен со два главни мотори со иста јачина, не треба да биде опремен со опремата пропишана во точка а) алинеја 3 и 4 од овој член;

- чакља и

- резервно рачно рудо.

б) Машински уред кој се состои од:

- комплет алат за одржување на моторот;

- резервни делови за безбедна работа на моторот;

- извор на електрична енергија за случај на нужда (за чамци со вграден мотор во подпалуба);

- аларм за високо ниво на вода во подпалубниот простор за чамци со вграден мотор;

- електрична пумпа за празнење на вода од минимум 50 литри во минута за чамци со должина до 6,00 метри, односно од минимум 100 литри во минута за чамци со должина над 6,00 метри и/или механичка пумпа со погон од мотор и капацитет од минимум шест четвртини соll за чамец со надградба и должина над 6,00 метри, за чамци со вграден мотор и со извор на електрична енергија со напон од 12/24 V;

- рачна пумпа за празнење на вода со капацитет од минимум 30 литри во минута за чамец со должина до 6,00 метри, и пумпа со капацитет од минимум 60 литри во минута за чамец со должина над 6,00 метри и

- сад за празнење на вода со волумен не помал од пет литри за сите видови на чамец.

в) Средства за спасување кои се состојат од:

- појаси за спасување за сите лица качени на чамецот во пловидба;

- венец за спасување за чамец наменет за вршење стопанска дејност;

- сигурносно јаке за чамец на едра и

- кутија за прва помош.

г) Средства за сигнализација и помагала за навигација кои се состојат од:

- светла согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните води;

- ознаки за обележување дење, согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните води;

- водоотпорна батериска лампа;

- средство за давање звучни сигнали;

- рачна VHF радиостаница за чамци без извор на електрична енергија 12/24V и

- вградена радиостаница за чамци со извор на електрична енергија од 12/24V.

д) Противпожарна опрема која се состои од:

- апарат за гасење пожар од минимум од 2,5 литри (освен за чамец со метална конструкција, без надградба и со вонбродски мотор со јачина помала од 15 kW) и

- автоматски систем за гасење пожар за чамци со вграден мотор на бензин.

ѓ) Опрема за спречување од загадување која се состои од:

- сад/вреќичка за собирање отпад;

- сад за собирање отпадно масло за чамец со вграден мотор и

- средство за впивање и издвојување на замастени остатоци за чамец со вграден мотор.

3.3. Дополнителни барања за одделни видови чамци

Член 45

Чамец наменет за превоз на патници на релации подолги од 500 метри треба да е опремен со механички двигател.

Чамец наменет за превоз на патници за патување кое трае непрекинато повеќе од 2 часа, треба да е опремен со тоалет и со доволна количина вода за пиење во количина сразмерна на бројот на патниците кои во моментот се превезуваат.

Чамец без палуба, наменет за превоз на патници треба да е со висина на страна (бок) мерена од подот до горниот раб на цврстата страна на палубата (разма) и тоа:

- до 6,00 метри должина - 70 cm;

- до 10 метри должина - 80 cm и

- над 10 метри должина - 90 cm.

Чамец наменет за превоз на патници со делумна или целосна палуба, на палубата треба да има ограда висока 80 cm, а растојанието меѓу хоризонталните пречки да не надминува 20 cm, освен ако има соодветно јака мрежа.

На чамец наменет за превоз на патници со вграден механички двигател, просторот за моторот треба да биде одвоен од просторот за патници и заштитен со преграда или сандак.

Доколку преградата или сандакот се дрвени, истите од страната на моторот треба да бидат обложени со лим, а цевката за издувни гасови да е обложена со изолационен огноотпорен материјал.

Подниците во делот каде е сместен вградениот мотор треба да се од ребрест лим или дрвени подници обложени со ребрест лим.

Член 46

Чамец со вграден мотор на бензин сместен во затворен простор или под палубата, треба да има можност за вклучување на вентилација во моторниот оддел во моментот на самото стартување на моторот.

Член 47

Садовите под притисок вградени на чамецот, треба да имаат потврда за извршен надзор и испитување издадена од овластено тело, а доколку садовите под притисок се изработени во странска држава треба да имаат потврда издадена од овластена организација на таа држава.

Член 48

Скутерот треба да биде опремен со сигурносна нараквица. Скутер наменет за вршење стопанска дејност треба да има можност за далечинско запирање од брег.

На скутерот треба да има појаси за спасување и безбедносни кациги за лицата кои се превезуваат.

Член 49

Глисерите покрај опремата пропишана во член 36 и 37 од овој правилник, треба да се опремат со сигурносна нараквица, а доколку влече скијач или падобран и конвексен ретровизор.

4. Техничка документација за градба на чамец

Член 50

Техничката документација за градба на чамец треба да ги содржи сите потребни информации врз основа на кои ќе може да се потврди дека чамецот или составните делови на чамецот ги задоволуваат пропишаните технички правила. Техничката документација треба да овозможи увид во сите детали потребни за разбирање на проектот, производството и употребата на производот (чамец).

Член 51

Во однос на содржината на техничката документација за градба на чамец и на постапките за оценка на сообразност на проектот и градбата на чамецот се применуваат одредбите од Правилникот за суштествените барања за производство, пласирањето на пазар и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација.

Член 52

Чамец изграден за лични потреби треба да има втисната ознака за идентификација.

Ознаката за идентификација е во вид на плочка во правоаголна форма со димензии 2x30x80 мм и содржи: стилизиран облик на сидро, број кој ја означува годината на градба на чамецот, латинична буква која го означува типот на чамецот (А-метален чамец без надградба, В-метален чамец со надградба, С-дрвен чамец

без надградба, D-дрвен чамец со надградба, Е-полиестер чамец без надградба, F-полиестер чамец со надградба и G-едрилица со механички двигател), броеви кои го означуваат регистарскиот број на чамецот, максимално дозволен товар, односно максимално дозволен број на патници кои може да се превезуваат со чамецот и максимална јачина механички двигател.

Ознаката за идентификација од став 2 на овој член се втиснува на видливо место на внатрешната страна од крмениот дел на чамецот.

Член 53

Проверката на конструкцијата трупот и квалитетот на изработката на трупот на чамецот се утврдува со проверка на:

- техничката документација врз основа на која чамецот е граден;
- квалитетот на материјалот вграден во чамецот;
- распоредот и димензиите на елементите на конструкцијата на трупот чамецот;
- начинот на спојување на елементите на конструктивните елементи на трупот на чамецот и
- квалитетот на изработката.

Член 54

Проверката на конструкцијата и квалитетот на изработката на трупот на чамец изработен од стаклопластика се врши со оптеретување на чамецот на суво, така што чамецот се потпира на прамецот и на крмата под кобилицата и се оптеретува со двојно поголема тежина на лица и опрема од тежината што со чамецот може да се превезува и се остава под тоа оптеретување пет минути, а по тоа се утврдува неговото деформирање (прегиб).

Деформирањето се утврдува со мерење на свиткувањето на кобилицата на чамецот во средината меѓу точките на потпирање. Деформацијата на свиткување на кобилицата под оптеретување не смее да биде поголемо од 1/400 дел од должината на чамецот и не смее да биде трајна. Мерењето се врши пред оптеретувањето, за време на траење на оптеретувањето и по отстранување на оптеретувањето.

Сите отвори на оплатата на чамецот мораат по својата цврстина и конструкција да обезбедуваат непотонување на чамецот во случај на негово оштетување.

Конструкцијата и квалитетот на изработка на трупот на чамец изработен од повеќе различни материјали, се проверува со примена на еден или повеќе пропишани начини во зависност од материјалот од кој е изработен трупот на чамецот.

Член 55

Чамец на воден млазен погон (глисер, скутер), наменет за стопански цели, треба да има можност за далечинско сопирање од брег.

Член 56

Чамец за превоз на товар треба да има настрешница или водоотпорно (непропустливо) платно.

5. Регистар на чамци, содржина на пловидбена дозвола и регистарска ознака**Член 57**

Регистарот на чамци се состои од книга за чамци и од именик на сопствениците на чамци запишани во книгата за чамци.

Регистарот за чамци се води во пишана форма, а може да се води и во електронска форма.

Член 58

Во книгата за чамци се запишува регистарската ознака и името на чамецот, тип, модел и материјал од кој е изграден, година на градба, димензии на чамецот (должина, ширина и висина) изразени во метри, регистарска тонажа (бруто/нето регистарски тони), истиснина, вид, број и јачина на механички двигател изразени во kW, носивост на чамецот, намена на чамецот, најмал број на членови на екипаж, број на барањето за упис, број на решението за упис и дата на уписот, податоци за сопственикот на чамецот (име и презиме односно назив, седиште, адреса, ЕМБГ, правен основ за стекнување сопственост), податоци за извршениот преглед (свидетелство за градба, записник за извршен преглед, записник за баждачење), податоци за извршена промена на сопственоста на чамецот или на механичкиот двигател, решение за вршење дејност, податоци од централниот регистар за вршење дејност превоз во внатрешната пловидба и од одобрувањето за вршење јавен превоз на патници и стока, полиса за осигурување и забелешка.

Образецот на книгата за чамци од став 1 на овој член е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 59

Именикот на сопственици на чамци се води по азбучен ред во кој се внесуваат следните податоци: назив и седиште, односно име и презиме и живеалиште на сопственикот и регистарска ознака на чамецот.

Член 60

Пловидбената дозвола на чамец впишан во регистарот на чамци е со правоаголна форма, триделна со димензии 220 x 115 мм, печатена на полутврда хартија со светло сива боја вметната во пластична фолија.

Насловната страна на пловидбената дозвола содржи:

- Прв дел: Република Северна Македонија, Министерство за транспорт и врски, Капетанија на пристаништата - Охрид, пловидбена дозвола, регистарската ознака, национална ознака "МК", во продолжение реден број на образецот на пловидбената дозвола 00000, место за запишување на регистарската ознака и името на чамецот;

- Втор дел: напомена и

- Трет дел: важност на пловидбената дозвола, место за печат и потпис на овластено лице.

Внатрешната страна на пловидбената дозвола содржи:

- Прв дел во кој се наведени податоци за сопственикот: бројот на пловидбената дозвола, датата на првата регистрација, место за печат и потпис на овластено лице, име и презиме, односно назив на сопственикот, адреса-седиште, носител на правото на користење, вид на пловниот објект, корисна носивост (t)/лица на чамецот;

- Втор дел во кој се наведени податоци за чамецот: димензии (должина, ширина и висина), истиснина (газење) и носивост, број на шасија, податоци за механичкиот двигател (тип, марка, јачина и сервиски број), број на членови на екипаж и

- Трет дел во кој се наведени опремата на чамецот и подрачјето на пловидба.

Податоците во образецот на пловидбената дозвола се запишуваат на македонски јазик и на неговото кирилско писмо и на француски јазик.

Образецот на пловидбената дозвола од став 1 на овој член е даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 61

Регистарската ознака на чамецот за вршење стопански цели и на чамецот за јавни потреби се состои од редниот број под кој чамецот е запишан во регистарот на чамци, а потоа ознаката од почетните две букви земени од името на седиштето на Капетанијата на пристаништата - Охрид (ОН).

Регистарската ознака на чамецот за нестопански цели се состои од почетните две букви земени од името на седиштето на Капетанијата на пристаништата - Охрид (ОН) и бројот што го означува редниот број под кој чамецот е запишан во регистарот на чамци.

Член 62

Регистарската ознака на чамецот треба да биде испишана на двете слободни страни на прамецот на чамецот.

Ако чамецот има име, тоа се пишува на двете слободни страни на крмата на чамецот, Регистарската ознака на едрилица се впишува на највидливата внатрешна страна на трупот на едрилицата.

Член 63

Регистарската ознака и името на чамецот треба да бидат уредно испишани, со боја видно различна од бојата на чамецот.

Големината на буквите и броевите од ознаката на чамецот се во размер со големината на чамецот, испишани така што треба да се видливи од поголема оддалеченост. Големината на буквите и броевите треба да изнесува најмалку 10 см висина и 5 см ширина, односно 20 см висина и 10 см ширина за глисер и чамец на воден млазен погон.

Буквите и броевите помеѓу себе треба да бидат одвоени со тире.

Преодни и завршни одредби**Член 64**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждачење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака ("Службен весник на Република Македонија" бр. 177/13).

Член 65

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

Бр. 01-3719/1
17 април 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

Должина на трупот на чамецот во m	Тежина на котва во kg	Дебелина на котвен ланец во mm	Дебелина на јаже во mm
3	5	6	8
4	6	6	10
5	7	6	10
6	8	6	12
7	9	8	12
8	10	8	12
9	11	8	12
10	13	8	12
11	15	8	12
12	18	8	12

Доказ за сопственост	Податоци за извршен преглед			Податоци за извршена промена на чамецот или на моторот		Податоци од решението за вршење стопанска дејност					забелешка
	Број и дата на свидетелство за градба	Број и дата од записникот за извршен преглед	Број и дата од записникот за баждарење	Име, назив, адреса и седиште	Промени за моторот	Намена	Број на лица	Тони	Најмал број на екипаж вклучувајќи го и управувачот на чамецот	Број и дата на барањето и на решението за упис	
10	11			12		13					14

Прилог 3

Важност на пловидбената дозвола Date d'expiration du permis de navigation Дозволата важи до _____ le permis expire le Дозволата важи до _____ le permis expire le Дозволата важи до _____ le permis expire le Дозволата важи до _____ le permis expire le	Напомена: Remarque:	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD Министерство за транспорт и врски Ministère des transports et des communications КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА –ОХРИД CAPITAINEURIE DES PORTS-Ohrid ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА PERMIS DE NAVIGATION Регистрска ознака No. de registre МК 00000 Име на чамецот Nom de bateau
ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ DONNEES DU PROPRIETAIRE Број на пловидбена дозвола _____ Numéro du permis de navigation На ден _____ Le МП _____ Овластено лице Personne autorisée Име и презиме (назив) _____ Nom et prenom (appellation) Адреса: _____ Adresse Седиште _____ Siège Носител на право на користење _____ Titulaire du droit de l'utilisation Седиште _____ Siège Вид на пловен објект: _____ Type de l'object de navigation Корисна носивост (t) _____ лица _____ Capacité de transport Personnes	ПОДАТОЦИ ЗА ЧАМЕЦОТ DONNEES DU BATEAU Должина _____ Longuer Ширина _____ Larguer Висина _____ Hauteur Газење мин. _____ макс. _____ Ligne de flottasion Сопствена тежина _____ Poids de la barque Податоци за мех. двигател Без или со сопствен погон Sans ou avec moteur Тип, марка, јачина сериски број на механички двигател Type, marque, force, numéro De serie du moteur Екипаж (број) _____ Equipage(nombre)	ОПРЕМА И ПОДРАЧЈЕ НА ПЛОВИДБА EQUIPEMENT ET ZONE DE NAVIGATION Опрема на чамец за обавување на стопанска дејност Equipement du bateau pour effectuer l'activité économique Подрачје на пловидба _____ Zone de navigation Опрема за чамец за лични потреби: Equipement du bateau pour les besoins personnelles Подрачје на пловидба _____ Zone de navigation

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1139.

Врз основа на член 21 став 1 алинеи 2, 16 и 20, член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 16.4.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје поради непридржување кон член 21 став 1 алинеи 2, 16 и 20 од Законот за инвестициски фондови, односно поради постоење на ризик од неможност навремено да ги исполнува достасаните обврски и поради неможност да ги води уредно и прецизно деловните книги и другата документација и да воспостави и води евиденција за своето работење.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје во рок од 10 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение, односно да донесе одлука за наградување на соработниците кои во име на друштвото нудат продажба на удела на клиенти во која јасно и прецизно ќе бидат утврдени критериумите и процентот за наградување.

3. За постапувањето по точка 2 од ова Решение потребно е Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во рок од 5 дена по постапувањето да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека е постапено по решението на Комисијата.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-17 Комисија за хартии од вредност
16 април 2019 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
 м-р **Нора Алити**, с.р.

1140.

Врз основа на член 152-а став 2 точка 4 и 152-в став 2 точка 3 и 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Р. Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), а постапувајќи по Барање бр. УП1 08-71 за добивање на претходна согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, на ден 21.11.2018 година, 14.12.2018 година и 10.1.2019

година, доставено од страна на Друштвото ISEC Holding LTD од Никозија, Кипар, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 19.4.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Барањето бр. УП 08-71 од 21.11.2018 година, а дополнето на 14.12.2018 година и 10.1.2019 година, за добивање на претходна согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, поднесено од страна на Друштвото ISEC Holding LTD од Никозија, Кипар, СЕ ОДБИВА.

2. Барањето од став 1 на ова Решение се одбива врз основа на член 152-в став 2 точка 3 и точка 4 во делот на репутацијата, од Законот за хартии од вредност, поради тоа што:

- од расположливите податоци и информации за финансиската состојба, начинот на работа и природата на активностите на Друштвото ISEC Holding LTD од Никозија, Кипар, вклучувајќи ги и вистинските сопственици на истото, укажуваат дека подносителот индицира тенденција на висок ризик со што може да биде загрозувана стабилноста, сигурноста и репутацијата на брокерската кука и нејзиното работење во согласност со прописите.

- вистинските сопственици кои се основачи на Друштвото ISEC Holding LTD од Никозија, Кипар, не го исполнуваат условот од член 152-а став 2 точка 4 од Законот за хартии од вредност, односно не поседуваат добра репутација со што може да биде загрозувано сигурното и стабилното работење на брокерската кука.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Број УП1 08-71 Комисија за хартии од вредност
19 април 2019 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
 м-р **Нора Алити**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1141.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 16 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа, УП1 бр.12-03/19 од 17 април 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентра МХЕЦ “ТОПОЛКА” со реф. бр 317, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија.

2. Лиценцата за пробна работа е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-03/19
25 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПРОБНА РАБОТА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа

Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на булевар Свети Климент Охридски, бр. 30, Скопје, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 25 април 2019 година

4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 25 ноември 2019 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-350-2019

6. Единствен матичен број: 6974783

7. Единствен даночен број: 4080014546101

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од малата хидроелектроцентра МХЕЦ “ТОПОЛКА” со реф. бр 317.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата за пробна работа ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од малата хидроелектроцентра МХЕЦ “ТОПОЛКА” со реф. бр 317, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната

година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вооружена состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Обврска за доставување на други извештаи, податоци и информации во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

14. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

15. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

18. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата

Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

19. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2

Податоци за мала хидроелектроцентра

1. Име на мала хидроелектроцентра: МХЕЦ "ТОПОЛКА" со реф. бр. 317";
2. Општи податоци:
 - година на почеток на градба: 2018 година,
 - година на завршеток на градба: 2019 година,
 - година на почеток на работа: 2019 година.
3. Податоци за турбина:
 - Тип: вертикална Пелтон,
 - Номинални податоци:
 - Моќност: 2115 kW,
 - Номинален проток: 2,3 m³/s,
 - Нето пад: 80,79m,
 - Број на вртежи: 300 RPM;
4. Податоци за генератор:
 - Тип и производител: Синхрон со вертикално вратило, Марели Мотори, Италија;
 - Номинални податоци:
 - Привидна моќност: 2350 kVA,
 - Активна моќност: 1997,5 kW,
 - Фреквенција: 50Hz,
 - Номинален напон: 10/1 kV,
 - Број на вртежи: 300 RPM,
 - Номинален фактор на моќност: 0,85;

5. Податоци за трансформатор:
- Тип и производител: Елтас, Турција,
- Номинални податоци:
- Привидна моќност: 2400 kVA,
- Номинален напон: 10,5(21)/1 kV/kV.

1142.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 14 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-19/19 од 27 март 2019 година на Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АГРОФИЛА СОЛАР“.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-19/19
25 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца

Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Индустриска зона Македонка бр. 21, Штип, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-359-2019

4. Единствен матичен број: 6275346

5. Единствен даночен број: 4029007500281

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АГРОФИЛА СОЛАР“ со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АГРОФИЛА СОЛАР“ со локација на објекти на ул. Индустриска зона Македонка бр. 21, Штип, КП бр. 209/13, КО Штип 1, општина Штип.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

Прилог 2

Податоци за фотонапонска електроцентрала

- Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „АГРОФИЛА СОЛАР“;
- Планирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 30,36 kW;
- Општи податоци:
 - година на почеток на градба: 2019 година,
 - година на завршеток на градба: 2019 година,
 - година на почеток на работа: 2019 година,
 - проценет животен век: 35 години;

4. Податоци за опрема:
 - тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели: JAP72S03-330/SC;
 - број на фотонапонски панели: 92;
 - номинални податоци на фотонапонски панел:
 - моќност: 330 W,
 - напон: 37,78 V,
 - струја: 8,74 A;
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор: Kostal Pico 15;
 - број на инвертори: 2;
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1450 kWh/m²;
6. Очекувано производство на електрична енергија: 44 MWh.

1143.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.12-27/19 од 15 април 2019 година на Друштвото за трговија со електрична енергија БАТТ АНД ВОЛТ ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 25 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија БАТТ АНД ВОЛТ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-27/19
25 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. **Назив и седиште на носителот на лиценцата**
Друштво за трговија со електрична енергија БАТТ АНД ВОЛТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 8 Скопје, Република Северна Македонија
2. **Енергетска дејност за која се издава лиценцата**
Трговија со електрична енергија

3. **Датум на издавање на лиценцата:** 25 април 2019 година

4. **Период на важење на лиценцата:** 10 години

5. **Датум на важење на лиценцата:** 25 април 2029 година

6. **Евидентен број на издадената лиценца:** ЕЕ-ТРГ-360-2019

7. **Единствен матичен број:** 7318510

8. **Единствен даночен број:** 4080018577559

9. **Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија и во странство, заради продажба на електрична енергија на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и продажба во странство.

10. **Опис на условите и начинот на вршење на дејноста**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купопродажба на електрична енергија, договори за прекугранични трансакции и други договори во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон.

11. **Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

12. **Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија;
- во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електричната енергија по договорената цена, врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија

ја извршени од операторот на соодветниот систем, при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем;

- обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите;

- им ги достави на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија, информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купопродажба на електрична енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика.

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) набавка и продажба на електрична енергија,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 5) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата

Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019086